

ЕМБС: 04200454

Целосно име: Акционерско друштво за производство на јаболка и поледелство АД БОРЕЦ извоз увоз

с.Лешок-Тетово

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2016

Листа на прикачени

документи:

Објаснувачки белешки

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	959.476,00			1.134.370,00
2	- - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0,00			
3	- - Издатоци за развој	0,00			
4	- - Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0,00			
5	- - Гудвил	0,00			
6	- - Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	- - Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	- - Останати нематеријални средства	0,00			
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	959.476,00			1.134.370,00
10	- - Недвижности (011+012)	220.628,00			546.969,00
11	- - Земјиште	0,00			
12	- - Градежни објекти	220.628,00			546.969,00
13	- - Постројки и опрема	318.748,00			167.301,00
14	- - Транспортни средства	0,00			
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	0,00			
16	- - Биолошки средства	0,00			
17	- - Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	- - Материјални средства во подготовка	420.100,00			420.100,00
19	- - Останати материјални средства	0,00			
20	- - III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			

21	- - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00	
22	- - Вложувања во подружници	0,00	
23	- - Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00	
24	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00	
25	- - Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00	
26	- - Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00	
27	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00	
28	- - Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00	
29	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00	
30	- - Останати долгорочни финансиски средства	0,00	
31	- - V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00	
32	- - Побарувања од поврзани друштва	0,00	
33	- - Побарувања од купувачи	0,00	
34	- - Останати долгорочни побарувања	0,00	
35	- - VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00	
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	3.063.935,00	3.065.547,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	89.258,00	89.258,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	0,00	
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00	
40	- - Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00	
41	- - Залихи на готови производи	0,00	
42	- - Залихи на трговски стоки	89.258,00	89.258,00
43	- - Залихи на биолошки средства	0,00	
44	- - II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00	
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	1.248.205,00	1.249.512,00
46	- - Побарувања од поврзани друштва	0,00	
47	- - Побарувања од купувачи	273.328,00	113.356,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00	

49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.344,00	70.784,00
50	- - Побарувања од вработените	964.533,00	1.065.372,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	0,00	
52	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	1.725.900,00	1.725.900,00
53	- - Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00	
54	- - Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00	
55	- - Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00	
56	- - Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00	
57	- - Побарувања по дадени заеми	1.725.900,00	1.725.900,00
58	- - Останати краткорочни финансиски средства	0,00	
59	- - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	572,00	877,00
60	- - Парични средства	572,00	877,00
61	- - Парични еквиваленти	0,00	
62	- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	0,00	1,00
63	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	4.023.411,00	4.199.918,00
64	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00	
65	- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-31.284.747,00	-31.342.614,00
66	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	14.035.000,00	14.035.000,00
67	- - II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00	
68	- - III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00	
69	- - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00	
70	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0,00	
71	- - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00	
72	- - Законски резерви	0,00	
73	- - Статутарни резерви	0,00	
74	- - Останати резерви	0,00	
75	- - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0,00	
76	- - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	45.438.054,00	41.586.539,00
77	- - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	118.307,00	
78	- - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00	3.791.075,00

79	- - XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00	
80	- - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00	
81	- - Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	35.308.158,00	35.542.532,00
82	- - I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00	
83	- - Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00	
84	- - Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
85	- - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00	
86	- - Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
87	- - Обврски спрема добавувачи	0,00	
88	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	
89	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	
90	- - Обврски по заеми и кредити	0,00	
91	- - Обврски по хартии од вредност	0,00	
92	- - Останати финансиски обврски	0,00	
93	- - Останати долгорочни обврски	0,00	
94	- - III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00	
95	- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	35.308.158,00	35.542.532,00
96	- - Обврски спрема поврзани друштва	0,00	
97	- - Обврски спрема добавувачи	306.914,00	577.250,00
98	- - Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00	
99	- - Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	60.644,00	89.738,00
100	- - Обврски кон вработените	648.600,00	689.385,00
101	- - Тековни даночни обврски	239.152,00	133.311,00
102	- - Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00	
103	- - Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00	
104	- - Обврски по заеми и кредити	34.052.848,00	34.052.848,00
105	- - Обврски по хартии од вредност	0,00	
106	- - Обврски по основ на учество во резултатот	0,00	
107	- - Останати финансиски обврски	0,00	
108	- - Останати краткорочни обврски	0,00	
109	- - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0,00	

110	- - VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00	
111	- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.023.411,00	4.199.918,00
112	- - В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00	

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	- - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.288.920,00			5.290.760,00
202	- - Приходи од продажба	2.288.725,00			3.294.387,00
203	- - Останати приходи	195,00			1.996.373,00
204	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00			
205	- - Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00			
206	- - Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207	- - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	2.158.665,00			9.051.820,00
208	- - Трошоци за сировини и други материјали	1.688.726,00			1.791.312,00
209	- - Набавна вредност на продадените стоки	0,00			
210	- - Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
211	- - Услуги со карактер на материјални трошоци	0,00			312.380,00
212	- - Останати трошоци од работењето	24.555,00			840.864,00
213	- - Трошоци за вработени (214+215+216+217)	267.252,00			746.734,00
214	- - Плати и надоместоци на плата (нето)	180.000,00			495.000,00
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	15.096,00			50.120,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	72.156,00			201.614,00
217	- - Останати трошоци за вработените	0,00			
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	174.895,00			980.530,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	0,00			
221	- - Резервирања за трошоци и ризици	0,00			
222	- - Останати расходи од работењето	3.237,00			4.380.000,00

223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	0,00	1,00
224	- - Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00	
225	- - Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00	
226	- - Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
227	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
228	- - Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00	
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00	
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00	1,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
232	- - Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00	
233	- - Останати финансиски приходи	0,00	
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	11.948,00	30.016,00
235	- - Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00	
236	- - Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00	
237	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00	
238	- - Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00	
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	11.948,00	30.016,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	0,00	
241	- - Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00	
242	- - Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00	
243	- - Останати финансиски расходи	0,00	
244	- - Удел во добивката на придружените друштва	0,00	
245	- - Удел во загуба на придружените друштва	0,00	
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	118.307,00	
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00	3.791.075,00

248	- - Нето добивка од прекинати работења	0,00	
249	- - Нето загуба од прекинати работења	0,00	
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	118.307,00	
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00	3.791.075,00
252	- - Данок на добивка	0,00	
253	- - Одложени даночни приходи	0,00	
254	- - Одложени даночни расходи	0,00	
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	118.307,00	
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00	3.791.075,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1,00	1,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	0,00	-3.791.075,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	
261	- - Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00	
262	- - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00	3.791.075,00
263	- - Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00	
264	- - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00	
265	- - Вкупна основна заработувачка по акција	0,00	
266	- - Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00	
267	- - Основна заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	
268	- - Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	0,00	
269	- - Добивка за годината	118.307,00	
270	- - Загуба за годината	0,00	3.791.075,00
271	- - Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00	
272	- - Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00	
273	- - Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00	
274	- - Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00	

275	- - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	
276	- - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00	
277	- - Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	
278	- - Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00	
279	- - Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00	
280	- - Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00	
281	- - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	
282	- - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00	
283	- - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	
284	- - Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00	
285	- - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00	
286	- - Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00	
287	- - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00	
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	118.307,00	
289	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	
290	- - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00	3.791.075,00
292	- - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00	
293	- - Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00	

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	- - Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			

602	- - Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интересен проект	0,00
603	- - Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интересен проект	0,00
604	- - Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интересен проект	0,00
605	- - Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интересен проект	0,00
606	- - Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	0,00
607	- - Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	0,00
608	- - Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	0,00
610	- - Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	0,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	0,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00
614	- - Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00
615	- - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	0,00
616	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00
617	- - Набавна вредност на купени бази на податоци	0,00
618	- - Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	0,00
619	- - Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	0,00
620	- - Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00
621	- - Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00
622	- - Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00

623	- - Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	0,00
624	- - Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00
625	- - Земјишта	0,00
626	- - Шуми	0,00
627	- - Набавна вредност на станови и станбени згради	0,00
628	- - Вредносно усогласување на станови и станбени згради	0,00
629	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	0,00
630	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	0,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	0,00
632	- - Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	0,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	0,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	0,00
635	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба	0,00
636	- - Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	0,00
637	- - Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	0,00
638	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00
639	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	0,00
640	- - Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	0,00
641	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	0,00
642	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	0,00
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	0,00

644	- - Вредносно усогласување на компјутерска опрема	0,00	
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	0,00	
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	0,00	
647	- - Набавна вредност на повеќегодишните насади	0,00	
648	- - Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	0,00	
649	- - Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	0,00	
650	- - Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00	
651	- - Набавна вредност на основното стадо	0,00	
652	- - Вредносно усогласување на основното стадо	0,00	
653	- - Акумулирана амортизација на основното стадо	0,00	
654	- - Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00	
655	- - Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	0,00	
656	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	0,00	
657	- - Драгоцени метали и камења	0,00	
658	- - Антиквитети и други уметнички дела	0,00	
659	- - Други скапоцености	0,00	
660	- - Вложувања во природни богатства во подготовка	0,00	
661	- - Подобрување на земјиштето	0,00	
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	1.358.500,00	1.358.500,00
663	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	367.400,00	367.400,00
664	- - Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
665	- - Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии,	0,00	

	земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата		
666	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 021 од БС)	0,00	
667	- - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
669	- - Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	0,00	
670	- - Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	0,00	
673	- - Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)	34.052.847,00	34.052.847,00
675	- - Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата(< или = АОП 095 од БС)	0,00	
676	- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 085 од БС)	0,00	
677	- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата(< или =	0,00	

	АОП 085 од БС)		
678	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00	
679	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00	
680	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	0,00	
681	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00	
682	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	0,00	
683	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	0,00	
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
685	- - Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	0,00	
686	- - Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	
687	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	0,00	
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,	60.644,00	202.544,00

	ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет		
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	0,00	
690	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	2.288.725,00	3.294.387,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
694	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
695	- - Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00	
696	- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
697	- - Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
698	- - Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00	
699	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
700	- - Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
701	- - Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
702	- - Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
705	- - Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
706	- - Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	

707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	575.877,00
708	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
709	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
711	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
713	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
714	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00	
715	-- Приходи од дивиденди	0,00	
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	1.688.726,00	1.791.312,00
737	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)		300.000,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	500,00	4.049,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)		81.839,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	24.055,00	729.976,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1,00	1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2001	- 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе	2.288.920,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

